

**СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,  
СЕЗОНА 2021/2022  
(19-та недела, до 15.05.2022)**

### **Неделни податоци**

Во текот на **19-та недела** од 2022 година (09-15.05.2022), во Република Северна Македонија пријавени се **3 (I=0,15/100.000)** случаи на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, еден помалку во споредба со минатата недела.

Во 19-та недела од минатата сезона беа пријавени 29 лица, а за истата недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последни 10 сезони) бројот на просечно заболени бил 32.

Пријавените случаи се од два ЦЈЗ/ПЕ: Струмица (1) и Делчево (2). Еден случај е од возрасната група од 15-64 и два над 65 години.

Во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ РСМ, тестирани се 691 материјали, од кои еден позитивен – Influenza A несубтипизиран.

### **Кумулативни податоци**

**Во сезоната 2021/2022** вкупниот број на случаи на грип/ заболувања слични на грип изнесува **3.690 (I=178,4/100.000)**.

Во споредба со истиот период од минатата сезона (n=1.082), бројот на пријавени случаи е зголемен за 3,4 пати, а во однос на моделот од последните 10 сезони (n=26.298) се регистрира намалување од 86,0%.

Кумулативно, заболените се пријавени од дваесет и два ЦЈЗ/ПЕ. Најголем број на заболени лица (n=991) и највисока кумулативна инциденца (3.515,4/100.000) е регистрирана на територијата на ПЕ Дебар.

Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрасни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрасната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) – 2.120 случаи (57,5%), а највисока инциденца (535,4/100.000) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години (n=557).

### **ВИРУСОЛОШКИ НАДЗОР**

Од почетокот на сезоната 2021/2022, заклучно со 19-та недела од 2022, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ пристигнати се 12.070 материјали од здравствените установи - од амбулантски и болнички лекувани пациенти за тестирање за присуство на вирусот на грип, од рутинскиот и сентинел САРИ надзорот. Регистриран е 321 позитивен случај, 155 Influenza A/H3, 165 Influenza A несубтипизиран и еден Influenza B. (*Графикон 2*)

Регистрирани се 9 инфекции со грип и КОВИД-19 истовремено.

### **ЕПИДЕМИОЛОШКИ КОМЕНТАР**

Се регистрира мал број на заболувања слични на грип, а сезонава инциденцата е континуирано под неделната граница за сезонска активност. Резултатите добиени од вирусолошкиот надзор над инфлуенца покажуваат позитивност од 0,1%. Согласно овие податоци, Р.С. Македонија има низок интензитет на активноста на вирусот на грип, без географска распространетост.

## **ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП**

Заклучно со 19-та недела, во Р.С. Македонија, вакцинирани се вкупно 49.366 лица со бесплатна или комерцијална вакцина.

## **ЕВРОПСКИ РЕГИОН**

Согласно извештајот на Flu News Europe објавен за 18-та недела 2022 година за активноста на вирусот на грип низ Европскиот регион:

- Во тринаесет земји се регистрира широка распространетост на грипот.
- 14% од сите примероци од примарната здравствена заштита од пациенти со ИЛИ или АРИ симптоми биле позитивни на вирусот на инфлуенца, намалување од 3% во споредба со минатата недела.
- Две земји пријавија активност на грип над 30%: Финска (70%) и Холандија (60%).
- Вирусите на грип тип А и Б се детектирани со доминација на Influenza A(H3) во сите системи за надзор и во скоро сите САРИ случаи.

Според квалитативните индикатори, во однос на интензитетот, 22 земји се на базично ниво, 14 се со низок, 2 со среден, една со висок (Луксембург) интензитет и една (Финска) со многу висок.

Според географската раширеност, 10 земји немаат активност, 11 пријавуваат спорадични случаи, 5 со локална раширеност, 2 земји – регионална и 13 – широка географска раширеност.

***Оддел за епидемиологија на заразни болести  
Институт за јавно здравје***